

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО
на 32-рата седница на Годишното Собрание на Акционери на
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје

APPLICATION FOR PARTICIPATION
On the 32nd General Assembly of Shareholders of
OKTA Crude oil refinery Shareholding company – Skopje

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER ¹

(полно име и презиме, односно полн назив / full name and surname, i.e. full company name)

(адреса на живеалиште, односно седиште / address of residence, i.e. official seat)

(ЕМБГ, односно ЕМБС /
Unique personal, i.e. company no.)

(Телефонски број / Telephone no.)

(е-маил адреса / e-mail address)

ПРЕКУ ПОЛНОМОШНИК / THROUGH PROXY ²

(полно име и презиме, односно полн назив / full name and surname, i.e. full company name)

(адреса на живеалиште, односно седиште / address of residence, i.e. official seat)

(бр. на л.к.³ / personal ID no.⁴)

(Телефонски број / Telephone no.)

(е-маил адреса / e-mail address)

¹ Овој дел задолжително се пополнува
This part is mandatory

² Овој дел се пополнува единствено доколку учеството го пријавува полномошникот кој ќе го застапува акционерот на собранието
This part is filled in only if the participation is announced by the proxy representing the shareholder on the assembly

³ За правни лица, ЕМБС / for legal entities, Unique registration number

⁴ За странски државјани, број на пасош / For foreign nationals, passport number

Јас, долупотпишаниот, во својство на акционер / застапник по закон на акционер / полномошник на акционер на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје, ГО ПРИЈАВУВАМ своето учество на 32-рата седница на Годишното собрание на акционери, и потврдувам дека ќе учествувам на седницата на начинот/начините заокружен/и подолу:

I, the undersigned, in the capacity of a shareholder / legal representative of a shareholder / proxy of a shareholder in OKTA Crude oil refinery Shareholding company – Skopje CONFIRM my participation on the 32nd session of the General Assembly of Shareholders, and I confirm that I will attend the session in the manner/manners circled below:

1. Физичко присуство / Physical presence
2. Гласање преку кореспонденција / Voting via correspondence

(полно име и презиме на акционерот, односно застапникот по закон, односно полномошникот / Full name and surname of the shareholder, i.e. the legal representative, i.e. the proxy)

(своерачен потпис / signature)

(место за печат)
(place seal)

(датум / date)